

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **69/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5) Лице за контакт: **Иван Иванов** Адреса на е-пошта: **javninabavki@skopje.gov.mk** Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на опрема за катни гаражи (лифтови)

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Предметот на набавка е за потребите на катната гаража на ул. "Даме Груев" во Скопје, и опфаќа:

- набавка и монтажа на 4 (четири) патнички лифтови без машинска просторија,
- набавка и монтажа на 1 (еден) кујнски малотоварен лифт,
- набавка и монтажа на 1 (еден) хидрауличен товарен лифт со машинска просторија,
- набавка и монтажа на 2 (два) ескалатори, и
- одржување и сервисирање на лифтови и ескалатори во гарантен рок од 2 (две) години

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 5

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.07.2014**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија и услуги ТИН ЕЛЕВАТОР ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Улица 1 број 211 Идризово**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **16949153 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **19989200 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **01.08.2014**